

Јуни 2011

Бр.116

FOREVER



MACEDONIA





Да бидеме во форма пред летото



Веројатно со првите топли денови сте започнале да размислувате за летен одмор покрај морскиот брег или на планина и критички ги погледнувате натрупаните килограми во текот на зимата. Познато е дека претставниците на двата пола од сите возрасти најмасовно започнуваат со диета пред летниот одмор. Сепак треба да се биде внимателен, бидејќи изборот на режим на исхрана со кој на брз начин се намалуваат килограмите, може да му наштети на организмот.

Ако сакате да бидете во форма за летото, а при тоа да не го нарушите здравјето, решението за вас се вика **Clean 9** и **Nutri-Lean**. Со овие програми не само што ќе ја постигнете посакуваната фигура туку и ќе го исчистите организмот од токсини и ќе имате енергија.

Еве неколку совети кои ќе ви помогнат во тоа:

1. Ако сакате само да го прочистите телото по зимските месеци, изберете – **Clean 9**. Но ако целта ви е трајно да се збогувате со прекумерните килограми, треба да ги примените и двата дела од програмата.
2. Можете да му помогнете на телото да изгори повеќе масти, ако третиот оброк ви се состои од зеленчук и немасни протеини (посно пилешко месо без кожа, риба, нискомаслено сирење или изварка, јајца). Ограничете ги до минимум мастите и внесувајте ги незаменливите преку ладноцедено масло или преку **Arctic-Sea** (код: 039). Во овој период избегнувајте храна која содржи шеќер – дури и овошје.
3. Пијте вода и секогаш носете мало шише со себе. За подобар вкус можете да додадете во неа малку свежо исцеден лимонov сок, **Pomesteen Power** (код: 262) или **Aloe Blossom Herbal Tea** (код: 200). И уште нешто – никогаш не пијте повеќе од една чаша наеднаш, за да не ги оптеретите бубрежите.
4. Сега е моментот и за физичките вежби – спортувајте интензивно преку ден и вежбајте ги одделните мускулни групи. Физичката активност го забрзува топењето на мастите, а затегнатите мускули ќе му дадат на телото строен изглед. Ако не сте сигурни какви и колку вежби да правите, прегледајте го прирачникот од програмите на ФЛП.
5. **Clean 9** и **Nutri-Lean** не се само диететски, туку и програми за прочистување. Еден од добрите странични ефекти на детоксикацијата е намалувањето на целулитот.
6. Со **Clean 9** и **Nutri-Lean** ќе добиете енергија. Нема поубаво од тоа активно да го поминете одморот, наместо да поминете цели денови во кревет.



7. За да ги зачувате постигнатите резултати и по завршувањето на програмата, придржувајте се кон нејзините принципи и секогаш кога ќе решите да конзумирате храна богата со скорб или масти, земајте 1-2 капсули **Forever Lean** (код: 289) непосредно пред јадење.

8. Ако вагата не го покажува тоа што би сакале, не дозволувајте тоа да ви го расипе одморот – едноставно хранете се умерено, јадете свежо овошје и зеленчук, имајте физичка активност – пливајте, возете велосипед или правете прошетки на планина, и резултатите нема да изостанат.

Тања Стаева



Каква роскошна сезона! Ја обожавам пролетта. Сè наоколу е поубаво.

Луѓето, растенијата и животните се ослободуваат од товарот на зимата и каде и да се свртиш гледаш убави бои и знаци на растеж.

Тука во Централната канцеларија на Фореввер сме среќни што се наоѓаме во непосредна близина до езеро со различни водни птици. Понекогаш набљудувам како патката води врвлица од мали пајчиња до водата, а потоа ги воведува во езерото и ги варди од брановите и ветерот. По извесно време одново ги собира и ги вади надвор од водата.

По патот кон дома има препрека. Мајката со леснотија ја прескокнува и стои на врвот и чека секое од пајчињата да ја помине препреката. Таа трпеливо чека секое од пајчињата да направи неуспешен обид, да падне и пак да стане. Интересно е тоа што таа никогаш не се симнува од препреката за да им го симне товарот од плеките. Ги насочува и им покажува како да се качат, но во никој случај не ги бутка нагоре. Набљудувајќи како ова редовно се случува, мојот прв инстинкт е да истрчам долу на полјаната и да ги кренам пајчињата преку препреката, да им помогнам да ја совладаат препреката, но знам дека тоа не е начинот за градење на сила и независност кај малите птици. Ова ќе им помогне за момент, но нема да ги научи на умешноста, која е неопходна за да преживеат. Мислете на овие пајчиња и вие, кога работите со своите екипи. Патката-мајка е мудра и може да ни даде многу вредни уроци.

Лидерството е моќен инструмент со безгранични можности и може да им помогне на другите да постигнат повеќе отколку што некогаш си претпоставувале дека е можно. Верувам дека секој – без оглед на карактерот или искуството има талент да раководи. Секој од нас различно го демонстрира. Некои стојат напред – се извишуваат пред останатите, создаваат ентузијазам и желба за успех. Тие се харизматични и луѓето сакаат да бидат околу нив. Други пак тивко и скромно раководат преку личен пример, создавајќи услови за зголемување на самодовербата. Стилот на раководење не е битен, битна е крајната цел – да ги инспирираш другите да бидат успешни.

Неодамна имав пример за необично лидерство во електронско писмо, испратено на мој познат и татко на 12-годишен син. Писмото беше од учителката по математика на синот,

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган



позната по строгоста. Таа е вистински професионалец и како патката-мајка не сака да го превземе од децата товарот на учењето. Но, како што се случува секогаш со свесните луѓе кои прават правилни нешта, така и учителката по математика се соочила со опозиција. Неколку од погрмогласните ученици во класот ја тормозат и тоа ѝ тежи. Кога тоа го забележува синот на мојот познат, реагира и писмото на учителката до татко му гласи: *“Денес бев фрустрирана од лошото поведение на еден од учениците во класот. Но вашиот син дојде кај мене со белешка, на која пишуваше: „Г-ѓа Браун е врвот!” Тоа ме натера да се насмевам. Ете такви дребни гестови од загрижени ученици можат да променат сè.”*

Стојејќи на сцената на Светското и Европско рели во Виена, бев обиколан од илјадници неверојатни луѓе, кои даваат сè од себе за да изградат успешен бизнис. За нас беше чест да поделиме над шест милиони евра во чекови како дел од профитот. Верувам дека таа програма е најдарежливата во целата индустрија и ги наградува најдобрите. Каква прослава!

Во Виена со задоволство се сретнав со најуспешните во светот на Фореввер и одново си припоминав дека фундаменталните принципи на доброта се она кое води до успех во Фореввер. Сите имаме потреба да бидеме како патката-мајка. Да ги сакаме соработниците, да ги водиме и да влеземе во длабоките води заедно со нив. Но без да им го одземеме товарот на учењето и изразувањето.

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



Драги пријатели,

На почетокот сме на втората половина од оваа јубилејна година за ФЛП Бугарија. Десет години стабилно присуство на бугарскиот пазар во индустријата на мрежниот маркетинг е период со кој сите ние можеме заслужено да се гордееме. Во октомври ќе го одбележиме овој јубилеј, но дотогаш има уште доста време, исполнето со нови можности и предизвици.

Најголемото од нив е почетокот на квалификациониот период за следното Европско рели на Фореввер, кое ќе се одржи во убавата Будимпешта. Сигурни сме дека многу од вас ќе работат напорно во тој период, за да можат да бидат гости на тој неповторлив настан, со платени од фирмата авионски билети, ноќевања во луксузен хотел, како и учество на сите настани поврзани со оваа средба на најдобрите дистрибутери на компанијата од цела Европа. И сето тоа се разбира се однесува за две лица!

Работете напорно уште од почетокот на квалификациониот период, не ја оставајте работата за крај, бидете ентузијастични и убедени во својот успех и сигурно ќе го постигнете. И ве молиме, не ја правете грешката, која многу луѓе ја прават - не се откажувајте однапред! Не се откажувајте од тоа заради кое сте избрале да бидете дел од оваа компанија. Квалификацијата за Европско рели не значи само да заработите едно атрактивно патување, туку и можност да изградите стабилна основа за бизнисот со Фореввер, која ќе ви осигура спокојство и добар стил на живот во наредните години. Сите сме во бизнисот на разразиот ентузијазам и ние – дистрибутерите на компанијата, сме најзаинтересирани да ја распространиме таа „зараза“. Но

тоа нема да се случи, ако најнапред не вложиме максимален напор да се „разболеме“ тешко од ентузијазам, длабока желба да успееме и увереност дека сè со оваа компанија е можно. Доволно е здраво да работиме и да не се откажуваме пред сè да е започнато.

Кон желбата и ентузијазмот убаво е да имаме и добра подготовка. Тука е местото да се потсетиме на една од „тајните“ на успехот во нашиот бизнис:

Единствената разлика меѓу вас и тој, кој станал богат во истиот бизнис, е дека тој или таа има подобра презентација, и ја прави почесто од вас“

Хилтон Џонсон

Составните делови на добрата презентација се: вашата кратка лична историја со Фореввер, информација за компанијата со која работите, за производите кои таа ги има и најважното – можностите за градење на сопствен бизнис, способен да го промени животот на секој кој тоа го сака. Збогатени со неопходната доза на ентузијазам, позитивност и убедливост, тие ќе ве одделат од масата и ќе ви гарантираат голем број нови дистрибутери во екипата и постојан растеж на бизнисот. Презентацијата е вашиот основен инструмент за работа. Ете зошто ви препорачуваме да одделите време и одлично да се подготвите. Не престанувајте да учите, да се совршувате да правите добра и ефектна презентација! Само така ќе си гарантирате дека вашиот живот отсега ќе се промени во насоката која сте ја посакале. Ако не сте склони да вложите време и труд во таква подготовка, очекувајте да продолжите да се чудите зошто едни успеваат, а други не.

Сигурни сме дека секој од вас ќе вложи труд за да постигне поголем успех и ќе земе сè што Фореввер Ливинг Продактс дареежливо предлага!

Поздрави,
Стефан и Тања Стаеви




FOREVER

АРГИ+

АРГИ+ е револуционерен, моќен производ со големи бенефиции за нашето здравје.

АРГИ+ содржи Л-аргинин и витамински комплекс. Л-аргининот е аминокиселина која е добра за општото здравје. Човечкиот организам го претвора Л-аргининот во азотен оксид. Оваа молекула им помага на крвните садови да се опуштат и широко да се отворат за подобар крвоток. Добриот крвоток е важен за одржување на здрав крвен притисок и добро кардиоваскуларно здравје.



АРГИ+ содржи калинка која е позната по своите моќни антиоксидантни својства, содржи екстракт од црвено вино за да помогне во одржување на холестеролот во граници на нормала, како и луспи од грозје за одржување здрав кардиоваскуларен и имун систем. АРГИ+ содржи и овошни сокови кои обезбедуваат хранливи материји и есенцијални масни киселини. Боровинките, капините, малините и бозот се додадени за да помогнат во неутрализирање на слободните радикали. Горчливата цреша содржи флавоноиди и други состојки кои се важни за добро функционирање на зглобовите.



Кои витамини ги содржи АРГИ+

Витамин Ц за поддршка на имунитетот, здрав нервен систем, концентрација, добар сон, здрави коски и кожа.

Витамин К2 за формирање на коски, згрутчување на крвта, заздравување и виталност.

Витамин Б 6 за добар имунитет, здрав нервен систем, за мозокот, мускулите, транспорт на кислородот, за метаболизам на протеини, масти и јаглехидрати.

Витамин Д 3 за добар имунитет, здрави коски, здрав нервен систем и позитивно расположение.

Витамин Б 9 за градба на нови клетки, за функционирање на мозокот, нервите и за раст.

Витамин Б 12 за здрав нервен систем, позитивно расположение, мозочни функции, раст и транспорт на кислородот.

10-те причини да се конзумира АРГИ+

10. Ослободува хормони кои го забавуваат стареењето. Кој сака да изгледа постаро од годините?

9. Допринесува за подобра инсулинска чувствителност и помага во контрола на крвниот шеќер.

8. Екстрактот од црвено вино кој се содржи во АРГИ+ помага во намалување на нивото на холестеролот.

7. Калинката и овошјето се богат извор на антиоксиданти кои се борат со слободните радикали.

6. Ја зголемува мускулната маса, воедно го намалува масното ткиво. Исклучително корисен за спортисти и жени.

5. Азотниот оксид помага за подобар крвоток и може да ја подобри сексуалната функција.





4. Помага за раст на коските и ткивата и е соодветен за употреба по фрактури и благи повреди на ткивата.

3. Го помага одржувањето на здрав крвен притисок и кардиоваскуларен систем.

2. Го поддржува имуниот систем. Азотниот оксид добиен од Л аргининот се искористува од белите крвни зрнца во нивната борба со бактериите.

1. АРГИ+ е одличен додаток во исхраната кој помага во одржување на доброто здравје. Тој поддржува многу системи на телото и му помага да биде во одлична форма.

Која е дневната доза?

Една дозерка од АРГИ+ растворена во 250 мл вода или некој од вашите омилен алое вера пијалоци. АРГИ+ ви обезбедува 5 грама од Л-аргининот, воедно и синергистични витамини кои ќе ви дадат доволно енергија да го издржите преполниот дневен распоред.

За кого е наменет АРГИ+?

АРГИ+ може да го користи секој кој сака здрав животен стил.

Спортистите, жените и активните луѓе имаат потреба од АРГИ+. Тој е фантастичен за промоција во фитнес



салите и се препорачува да се користи 30 минути пред вежбање. АРГИ+ е единствениот производ кој ја содржи ексклузивната мешавина од важни биоактивни материи и есенцијални витамини. АРГИ+ не содржи лактоза и глутен и затоа може да го користат луѓето чиј организам не ги поднесува истите.

ПРОМОЦИЈА!

Секој дистрибутор кој ќе биде активен со 4 бода во јуни и во текот на јуни ќе зачлени **20 Нови Дистрибутери** во прва линија, а секој од нив ќе има прва порачка од најмалку **0,350 бода** ќе добие **Netbook 10,1"**.

Секој дистрибутор кој ќе биде активен со 4 бода во јуни и во текот на јуни ќе зачлени **30 Нови Дистрибутери** во прва линија, а секој од нив ќе има прва порачка од најмалку **0,350 бода** ќе добие **лаптоп**.



Секоја награда се однесува на **1 парче** по дистрибуторски код (независно колкумина се на **1 Дистрибуторски код**).

ПРОМОЦИЈА!

Во текот на јуни дистрибуторите кои се на ниво **Дистрибутор** или **Асистент Супервизор** доколку имаат порачки во вкупна вредност од најмалку **1 бод** на свој личен дистрибуторски код ќе добијат **1 (една)** поло маица со логото на ФорEVER Ливинг Продактс. **Секоја награда се однесува на 1 парче по дистрибуторски код (независно колкумина се на 1 Дистрибуторски код).**

Во текот на јуни дистрибуторите кои се на ниво **Супервизор** или **повисоко ниво** доколку имаат порачки во вкупна вредност од најмалку **2 бода** на свој личен дистрибуторски код ќе добијат **1 (една)** поло маица со логото на ФорEVER Ливинг Продактс. **Секоја награда се однесува на 1 парче по дистрибуторски код (независно колкумина се на 1 Дистрибуторски код).**





FOREVER



Драги пријатели

Среќата е поголема кога ќе ја споделиш со оние што ќе се радуваат со тебе, со најблиските, со пријателите, со соработниците. Има ли нешто поубаво од тоа кога ќе ја видиш таа среќа и на нивните лица. Токму тоа ми се случи на Европското рели во Виена, во април годинава. На оваа традиционална свеченост на која се собираат сите успешни и го споделуваат своето искуство со производитите на Фореввер Ливинг, под развиореното македонско знаме стоаа 55 членови, во друштво на 12.000 соработници од Европа. И замислете ја среќата на сите овие 12.000 лица. Мојам само да посакам идната година да ја доживеат повеќето од Вас. А тоа не е невозможно и не треба многу време. Како јас стасав до најуспешните? Почнав само пред три години, и тоа како скептик. Но, гледајќи ги резултатите на поискуните, а и



нивната заработка, скепсата за брзо време ја снима. Задоволство повеќе беше и нашата заедничка дружба. А јаготка на шлагот беше и мојата прва заработка. Кога минатата година го посетив Лондон, на моето прво присуство на Европското рели си реков: "Никогаш нема да сопрам. Овие производи не ме прават само мене среќна, тоа го чувствуваат и оние што ги користат. Милиони луѓе во светот". Што конкретно правев? Прво, си поставив цел и успеав да ја видам во мислите. Потоа, вредно и со љубов ја следев програмата на ФЛП, која е сосема едноставна, но и максимално практична за да ве доведе до подобра позиција. Ваков предизвик ФЛП ви нуди и сега. Од 1 јули годинава стартува нова програма која може да се работи до крајот на октомври. На крајот на октомври сите што ќе ја изработите можете да бидете менаџери и да застанете на подиумот во Будимпешта, на идното Европско рели. А, јас со истата среќа ќе се радувам на вашиот успех.

Вера Златковска
Менаџер



EUROPEAN RALLY *be free* BUDAPEST 2012

24-25 февруари 2012 г., БУДИМПЕШТА, УНГАРИЈА

Период за квалификација: 1 јули-31 октомври 2011 г.

НИВО 3

Реализирајте вкупен промет од 95 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ
- ★ 3 НОЌЕВАЊА
- ★ АВИОНСКА КАРТА



НИВО 2

Реализирајте вкупен промет од 50 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ
- ★ 3 НОЌЕВАЊА



НИВО 1

Реализирајте вкупен промет од 20 бода (вклучувајќи ги и вашите лични бодови) во рамките на оваа нова група од дистрибутери

- ★ ВЛЕЗНИЦИ ЗА РЕЛИ



Стандардни правила за сите нивоа: спонзорирајте најмалку три нови дистрибутери во ваша прва линија кои ќе го достигнат нивото Асистент Супервизор. Секој нов дистрибутер мора да го постигне минимумот бодови назначен погоре. Бидете активни со 4 бода во секој месец од квалификацијата. Оваа квалификација ќе трае од 1 јули до 31 октомври 2011 г. Сите услови за квалификација треба да бидат исполнети во посочениот период. Нови дистрибутери може да учествуваат, но треба да се регистрирани најдоцна во јули и да бидат активни во сите четири месеци од квалификацијата. За дата на зачленување се смета датата на која дистрибутерскиот договор ќе се внесе во компјутерот на централната канцеларија. Квалификацијата е валидна само за дистрибутери во Европа. Сите екипи треба да бидат спонзорирани во државата во која живеат. Квалификуваните на второ и трето ниво ќе добијат пакет со производи. Сите квалификувани ќе добијат беџ со своето име и програма за Релито. Сите учесници сами се грижат за храната за време на Релито. ФЛП не сноси одговорност за дистрибутери кои не ги запознале или не ги разбрале правилата на програмата за квалификација. Нема да бидат направени никакви исклучоци. Наградите го содржат само тоа кое е горе наведено. Ве молиме за повеќе информации да се обратите до Генералниот Директор на ФЛП Бугарија/Македонија. Наградите не можат да бидат дадени во форма на пари. Наградите не можат да бидат предадени на друго лице.



FOREVER

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ **Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор**
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот

■ **Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер**
Почеток: 17:30 часот

■ **Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер**
Почеток: 17:00 часот
Славица Донакова-Менаџер
Почеток: 18:00 часот

■ **Секој петок: Александар Апел - Менаџер**
Почеток: 18:00 часот

**Посетете ја нашата
Facebook страница Flp Macedonia
и бидете во тек со актуелните
настани и промоции!**

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Фореввер Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639
Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за мај 2011

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Др.Снежана Контра
3. Катерина Трајчевска
4. Др.Роза Гелевска
5. Славица Донакова
6. Слафко Михајловски
7. Младен Димовски
8. Веле Савески
9. Зорка Малинова
10. Гордана Трајковска

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Вера Златковска
5. Славица Донакова
6. Др.Снежана Контра
7. Др.Роза Гелевска
8. Зорка Малинова
9. Младен Димовски
10. Веле Савески

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.



Квалификации за мај 2011

Асистент Супервизори

1. Горичова Зора – Струмица
2. Ѓорѓиеви Николина и Донче – Штип
3. Исмаили Мерџиван – Гостивар
4. Караманови Роза и Александар – Скопје
5. Колевски Трајанка и Круме – Куманово
6. Костадинова Јана – Неготино
7. Мирчевски Виолета и Владо – Скопје
8. Петровска Марина – Скопје
9. Ристовска Елена – Скопје
10. Ристовски Борче – Скопје
11. Др.Снежана Серафимова – Скопје
12. Черепналковски Зорица и Златко – Скопје

ПРОМОЦИЈА!

За еден купен производ Mask Powder
(код:045), добивате два.
Количините се ограничени!

Н О В О

